



Македонијатурист а.д.

Хотелско угостителско акционерско друштво
ул. Филип Втори Македонски бр.5, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 (0)02 329 27 31, Факс: +389 (0) 02 329 27 6
e-mail: maktur@makedonijaturist.com.mk

Со одлука на Управниот Одбор на “Македонијатурист” АД – Скопје на седницата оржана на 29.12.2017 година, донесен е Бизнис планот на акционерското друштво за 2018 година со проекција на следните приходи и расходи:

ПРОЕКТИРАН ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018 ГОД.

Износ во денари

Ред .бр.	Позиција	Очекувано-остварување во 2017	Планирано остварување во 2018	Индекс
	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	302.706.618	326.434.310	108%
1.	Приходи од продажба на домашен пазар од основна дејност	276.986.605	298.394.539	108%
2.	Други деловни приходи	25.720.013	28.039.771	109%
	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	203.266.330	213.314.204	105%
3.	Трошоци за сировини и материјали	46.131.752	48.224.447	105%
4.	Услуги со карактер на материјални трошоци	29.193.041	34.651.395	119%
5.	Трошоци за вработени	75.891.394	78.327.723	103%
6.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	52.050.143	52.110.639	100%
7.	Останати трошоци на работењето	0	0	
	ДОБИВКА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	99.440.289	113.120.106	114%

Коментар кон Бизнис планот за 2018 година:

Бизнис планот на “Македонијатурист” АД – Скопје за 2018 година е проектиран во услови на бавен економски раст на глобалните економски активности и процента ниска стапка на инфлација, како и проекција во услови на благ пораст на БДП во земјата, зголемени цени на производите на мало и зголемување на личната потрошувачка.

Согласно напред изнесеното при проекцијата на Бизнис планот за 2018 год. проектирани се приходи и расходи од основната дејност на друштвото и истиот е базиран на:

- фактичката состојба на остварувањата во претходните три деловни години 2015, 2016 и 2017 година,

- остварувањето на приходите за деловната 2018 година е планирано со 5 (пет) подружници, односно без подружницата Хотел Бристол, Хотел Јадран и поранешен Хотел Сарај кои не работат, и Ресторан Пивница кој е моментално под закуп.
- реалните очекувања, проекции и можности на капацитетите, тековните и новите пазари за пружање на услуги,
- политика на управување со ризик,
- зголемување на ефикасноста на сопствените ресурси.

При ваква политика проектирано е за идната деловна 2018 година Друштвото да оствари раст на вкупните приходи од 8% и пораст на вкупни трошоци за 5%, а кое секако зависи и е во директна корелација и со планираните вкупни приходи, при тоа водејќи сметка и за рационализација на нематеријалните трошоци онаму каде за тоа постои реална можност, притоа без последици на квалитетот на пружените крајни услуги на корисниците на нашите хотелско угостителски услуги.

Планираните инвестиции за тековно и инвестиционо одржување се приближно на ниво како и претходната 2017 година.

Бруто добивката која се планира да ја оствари друштвото за 2018 година е за 14% поголема од очекуваната остварена за 2017 год.

И покрај ваквите услови за работа, друштвото ќе настојува со максимална грижа при менаџирањето, проектираниот и усвоен Бизнис план за 2018 година да претсавува остварлива цел.

Македонијатурист АД- Скопје